

Пишува:

Александар КЕЛТАНОСКИ



## NOKIA 6030

Nokia 6030 е dual-band телефон кој поддржува GSM900 и GSM1800 мрежа. Димензиите на овој модел се 104x44x18mm и со тежина од 90 грама. На екранот можат да бидат прикажани до 65.536 бои и резолуција 128x128 пискели. Според податоците на компанијата Nokia модел 6030 ќе може да работи и до 12 дена во мирување, односно до 3 часа ако се користи за разговор. Според стандарните можности, треба да се напомене дека овој модел поддржува размена на MMS пораки, може да се слуша FM радио и на вграден HTML пребарувач. Овој модел е дополние на другите сегменти на Nokia апаратите, каде што конкуренцијата е и најсилна. Се очекува овој телефон да се појави на светскиот пазар есенва, така што најверојатно и кај нас ќе се најде брзо.

## ASETAK VAPOCHILL XE II

Asetek не е треба дополнително да се претставува. Досега сите сфатиле дека тие се целосно екстремни и дека нивна примарна цел се ладењата за екстреман overclocking. Кај овие кукишта ситуацијата ни малку не е различна. Станува збор за квалитетно кукиште со претходно вградено компресорско ладење. Кукиштето и ладењето се компатибилни со сите сокети кои во моментот се користат, без разлика дали се работи за AMD или Intel конфигурација. Ладењето е одлично, а особено радува поврзувањето преку USB портот, кое не се сведува само на следење на работата, туку и на контрола на животни важните функции.

Секако, за јачината на звукот кој го произведува не може да се зборува бидејќи VapoChill е наменет за работење со екстреман overclocking, така што покрај него тешко може да се заспие. Неговата цена е околу 700 американски долари.



## ALIENWARE - 51M 7700

Ова е име кое предизвикува стравопочитување во светот на гејмерите и кое секогаш нудело нешто посебно за корис-



ниците со подлабок џеб. Овој пренослив монструм во својата "утроба" крие компоненти со кои не би се посрамиле повеќето десктоп сметачи. Процесорот е во Интелова верзија и работи на 3.6GHz, а 1GB RAM DDR II (533MHz) го прави идеален партнер во извршувањето на сите можни операции. Хард дискот е 120GB, кои го сочинуваат два диска во RAID 0 полот, подготвени за прифаќање на модерните игри. Сликата на 17 - инчниот widescreen монитор ја дава nVidia 6800 Go графичка картичка. Оптиката се базира на combo 8x DVD R/ RW+CD опционална можност за уште еден оптички погон, за секој случај. Приказната за него е заокружена со големиот број приклучоци: од 7 in 1 memory card reader, FW, USB и аудио/видеоприклучоци, па до wireless и Bluetooth мрежа.

**RADIO TAXI**  
**Пулстарс**  
**9177**